



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 15 февруари 1980
Скопје
Број 4 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

14.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, број 42/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ ЗА 1980 ГОДИНА

1. Висината на средствата за компензација на име дел на трошоците за репродукција (делот на цената за превоз) на Железничката транспортна организација — Скопје за 1980 година, се утврдува во износ од 130.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука ќе се покрие од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1980 година (раздел 10, позиција 124 — средства за компензација).

Средствата од став 1 на оваа точка, се даваат без обврска на враќање.

3. Динамиката на користење на средствата за компензација ќе се остварува во 12 еднакви месечни рати до 10-ти во месецот за изминатиот месец.

4. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-211/1
31 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

15.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за заедничките критериуми за решавање на станбените прашања на работниците, усвоена од работниците на основните организации на здружениот труд и работната заедница во состав на работната организација Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје, на собириите одржани на 7 и 30 април 1975 година, посебно на членовите 25 до 46 и на членот 48 од спогодбата, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 декември 1979 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за заедничките критериуми за решавање на станбените прашања на работниците, усвоена од работ-

ниците на основните организации на здружениот труд и работната заедница во состав на работната организација Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје на собириите одржани на 7 и 30 април 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работната организација Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, посебно на членовите 25 до 46 и на членот 48 од спогодбата, затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека оспорената самоуправна спогодба е усвоена на собири од работниците на сите основни организации на здружениот труд и работната заедница во состав на работната организација Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје.

Со членот 463 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работниците во основната организација со референдум одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка на работниците. Според членот 593 од овој закон самоуправната спогодба склучена од овластените органи на организациите на здружениот труд односно другите субјекти предвидени во овој закон (став 2 до 4 на член 586) што се однесува на прашања за кои со законот е пропишано лично изјаснување на работниците може да биде полноважно склучена од името на организацијата на здружениот труд само ако претходно ја прифатат мнозинството работници во секоја организација во состав на таа организација. Од друга страна, со ставот 1 на член 660 од истиот закон е предвидена обврска за основните и другите организации на здружениот труд да ги усогласат самоуправниите спогодби и другите самоуправни општи акти со одредбите на овој закон најдоцна во рок од две години од денот на неговото влегување во сила (11 декември 1978 година). Според тоа, од означените законски одредби произлегува дека за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка одлучуваат самите работници и тоа со референдум, како една од формите на лично изјаснување на работниците и дека работниците во основните организации на здружениот труд и во работната заедница во состав на работната организација во законски определениот рок се должни да ги усогласат своите самоуправни општи акти со одредбите на Законот за здружениот труд т.е. со самоуправен општ акт усвоен со референдум да ги утврдат основите и мерилата за распределба на становите односно средствата наменети за изградба на станови.

Со оглед на тоа што работниците во основните организации на здружениот труд и работната заедница оспорената самоуправна спогодба не ја усогласиле во смислата на членот 660 од Законот за здружениот труд т.е. за основите и мерилата не се изјасниле работниците со референдум, Судов оцени дека таа е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

5. Судов на седницата исто така утврди дека според членот 1 од оспорената самоуправна спогодба работниците на основните организации на здружениот труд и работната заедница здружени во работна организација се спогодиле со оваа спогодба да го уредат решавањето на станбените прашања. Исто така со членот 2 од спогодбата е предвидено дека основните организации се согласиле на единствен начин да ги регулираат прашањата врзани за задоволување станбените потреби на работниците и тоа: изворите на средства за станбени потреби, користење на средствата, распределба на станови, кредити, начин, услови и критериуми за решавање на станбените прашања на работниците. Судов потоа утврди дека според членот 22 од истата спогодба работните луѓе (работниците) во основните организации се согласиле работничкиот совет на работната организација да именува комисија за глобална распределба на станови и кредити која е составена од по еден делегиран член од основните организации на здружениот труд и работната заедница. Судов утврди и тоа дека со членовите 25 до 46 од спогодбата е предвидено во основните организации на здружениот труд и работната заедница постоење на комисија за распределба на станови и кредити, нејзиниот состав, мандат и начин на работа. Најпосле, Судов утврди дека со членовите 47 до 50 од спогодбата се утврдени заедничките критериуми на основа на кои се определува приоритет за доделување стан на користење. Така, како критериуми се предвидени: просечен месечен приход по член на семејството во минатата година; број на членови на семејството; правни основи за користење на станови; станбена пренаселеност; хронична болест на работници и инвалиди; работен стаж; возраст; учество во НОБ; и стручна подготовка. По сите овие критериуми се определени мерилата. На основа означените одредби од оспорената самоуправна спогодба Судов утврди дека во работната организација Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје распределбата на станови и станбени кредити се врши прво на ниво на работна организација (глобална распределба), а потоа конкретно во основни организации и работна заедница во кои постојат комисији за станбени односи. Меѓутоа, овие комисији решаваат за распределба на станови на основа заедничките критериуми утврдени во оспорената самоуправна спогодба, а не по основи и мерила утврдени во самоуправните општи акти донесени од работниците на нивните организации на здружениот труд односно на работната заедница по пат на референдум.

Со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) е предвидено дека давателот на стан на користење со општ акт ги утврдува намената, условите и по кој ред на првенство се даваат станови на користење и дека со овој акт се утврдуваат органите што ќе одлучуваат за давање станови на користење, како и за правото на приговор. Што значи, од оваа законска одредба, како и од членот 463 од Законот за здружениот труд произлегува дека со општ акт што го донесуваат работниците во основната организација на здружениот труд со референдум се утврдуваат начинот, условите, редот на првенство за давање станови на користење, органите што одлучуваат за давање станови на користење, како и правото на приговор. Судов смета дека конкретната распределба на станови и средствата за станбени кредити во основната организација на здружениот труд се врши според основите и мерилата кои работниците во таа основна организација ги утврдуваат со свој самоуправен општ акт донесен со референдум.

Со оглед на тоа што со членовите 25 до 46 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено уредување на прашањата во врска со распределбата на станови и станбени кредити во основните организации на здружениот труд и во работната заедница, што треба да биде предмет на уредување во

самоуправен општ акт на основните организации на здружениот труд и на работната заедница донесени од работниците со референдум, Судов оцени дека тие не се во согласност со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за станбените односи, како и дека се во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

6. Судов посебно утврди дека со членот 41 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено да не може да дојде предвид за рангирање и доделување на стан работник доколку тој или членовите на неговото потесно семејство со кои живее во заедничко домаќинство се фактички сопственици на бесправно изградени станбени згради, до донесување на правосилно решение од надлежниот орган за рушење на станбената зграда.

Според членот 16 од Уставот на СР Македонија на секој работник во здружениот труд со средствата во општествената сопственост му се гарантира, остварувајќи го правото на работа со општествени средства, во основната организација на здружениот труд во која работи и во сите други облици на здружување на трудот и на средствата, заедно и рамноправно со другите работници, покрај другото, да одлучува и за доходот што ќе го оствари во различните облици на здружување на трудот и дека противуставен е секој акт и дејство со кое се повредуваат овие права на работникот. Со членот 19 од Уставот е предвидено дека доходот е резултат на заедничкиот труд на сите работници во основната организација. Според членот 173 од Законот за здружениот труд правото да одлучува односно да учествува во распределбата на остварениот доход, како едно од правата во здружениот труд, работникот го стекнува со денот на засновањето на работниот однос. Со алинејата 9 од став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија е предвидено дека неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, а со ставот 2 на член 204 од Уставот е предвидено дека сите се еднакви пред законот. На основа овие одредби може да се заклучи дека штом работниците становите, по правило, ги обезбедуваат од делот на доходот распореден за заедничка потрошувачка, произлегува дека право да учествуваат во распределбата на станови имаат сите работници кои засновале работен однос во организацијата на здружениот труд и тоа од денот на засновањето на работниот однос бидејќи сите тие придонесуваат со својот труд во создавањето на доходот. Со исклучување од правото да конкурираат и да учествуваат во распределбата на станови на оние работници кои се сопственици на бесправно изградени станбени згради се создава неоправдана нееднаквост меѓу работниците кои немаат и оние кои имаат во сопственост станбени згради бидејќи вторите немаат можност да учествуваат во рангирањето и доделувањето на стан, со што се повредува основното право на работниците да учествуваат во распределбата на доходот односно во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што со членот 41 од оспорената самоуправна спогодба привремено се исклучени од правото да конкурираат и учествуваат во распределбата на станите и оние работници кои во сопственост имаат бесправно изградени семејни станбени згради, Судов оцени дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквост на правата на граѓаните.

7. Најпосле, Судов утврди дека со ставот 2 од точката 6 на член 48 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено дека, покрај вкупниот работен стаж, за секоја помината година на работа во работната организација Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје на работникот му се додава уште по еден поен за учество во распределбата на станови. Што значи, работниот стаж во оваа работна организација се вред-

кува позасилено од работниот стаж стекнат во другите работни организации. Судов смета дека работниот стаж на работникот има исто општествено значење без оглед на фактот во која работна организација работникот се здобил со него, бидејќи тој во секоја од нив каде работел плаќал придонес за станбена изградба. Затоа, кога работниот стаж се зема како основ за распределба на станови во работната организација тој мора еднакво да се вреднува. Различното вреднување на основот работен стаж во зависност од тоа каде е стекнат создава нееднаквост меѓу работниците.

Со оглед на тоа што со ставот 2 од точката 6 на член 48 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено позасилено вреднување на работниот стаж стекнат во работната организација Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје од работниот стаж стекнат во други работни организации, Судов оцени дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 85/79
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

16.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на точките 1 и 4 на член 21 од Правилникот за критериуми и мерила за решавање на станбената проблематика на работниците во Основната организација на здружениот труд Главен телеграф-телефон Скопје, донесен од работниците на основната организација со референдум на 21 мај 1979 година, врз основа член 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 16 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 4 на член 21 од Правилникот за критериуми и мерила за решавање на станбената проблематика на работниците во Основната организација на здружениот труд Главен телеграф-телефон Скопје, донесен од работниците на основната организација со референдум на 21 мај 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Главен телеграф-телефон Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 127/79 од 5 октомври 1979 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на еднаквост.

4. Во претходната постапка Судов утврди дека во оспорената точка 4 е предвидено ако обата брачни другари работат во Работната организација за ПТТ сообраќај Скопје, на брачниот другар кој конкурира за стан да му се додаваат и бодовите на другиот брачен другар што се добиваат според полните години на работен стаж. Инаку, според овој правилник, за секоја полна година проведена на работа се добиваат 4 бода, па споредено со износите на бодови кои се добиваат по другите основи, работниот стаж има значително влијание во утврдувањето на предимството за добивање на стан.

Судов исто така утврди дека во оспорената точка 1 е предвидено работникот кој ќе го отста-

пи станот на основната организација да добие 30 бода во постапката за одредување на редот на првенство за добивање стан од основната организација со што, по бројот на бодовите се издначува со работникот кој нема стан во сопственост ниту има станарско право на стан во општествена сопственост.

5. Судов смета дека е уставно право на работниците на основа на начелото на заемност и солидарност, во согласност со Уставот и законот, да ги определат критериумите и мерилата за утврдување на редот на првенството за доделување стан, па во тие рамки можат да ја предвидат вработеноста на брачниот другар во иста организација на здружениот труд како основ во распределбата на станови и да определат бодови во однапред утврден износ. Судов меѓутоа смета дека не е во согласност со начелото на еднаквост целосното преземање на бодовите од другиот брачен другар што му припаѓаат по сите или по некој од предвидените основи. Судов застава на вакво становиште затоа што смета дека додавањето на бодови како начин на утврдување мерила може да доведе до побитно нарушување во системот на распределба на станови во основната организација кој пред сè се заснова врз со Уставот предвиденото и општествено афирмирано начело на заемност и солидарност. Од овие причини Судов на основот вработеност на брачниот другар во истата основна организација не му ги оспорува значењето кое може да го има во основната организација ниту пак неговата согласност со уставното начело на еднаквост, туку смета дека без однапред утврдени и еднакви мерила по овој основ не може основано да се очекува доследно спроведување на споменатиот принцип во распределбата на станови, поради што оцени дека оспорената одредба не е во согласност со начелото на еднаквост предвидено во алинејата 9 на став 3 од одделот II на Основните начела и членот 204 од Уставот на СР Македонија.

Одредбата од точката 1 на член 21 од означениот правилник во која отстапувањето на стан е предвидено како критериум во распределбата на станови и е определен одреден број бодови во ист износ како и за работниците кои не го решиле своето станбено прашање, Судов смета дека работниците кои го решиле станбеното прашање ги доведува во поповолна положба во користењето на правата кои произлегуваат од здружениот труд. Судов смета дека работникот кој користи стан несоодветен на неговите станбени потреби во согласност со станбените стандарди утврдени во самоуправниот општ акт за распределба на станови, може да бара од основната организација подобрување на станбените услови. Поседувањето несоодветен стан би можело да биде околност при определувањето на конкретните станбени услови на работникот, а не како посебен самостоен основ за утврдување редот на првенство во распределбата на станови. Поради тоа Судов оцени дека и точката 1 на член 21 од означениот правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 127/79
19 декември 1979 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,
Петар Лештаров, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

17.

Врз основа на член 7 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 30 јануари 1980 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД****Член 1**

Стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од основницата утврдена со член 6 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78).

Член 2

Обврските на основните организации на здружен труд за здружување на дел од средствата на резервите, според одредбите од претходниот член

од оваа одлука, се однесуваат и на завршната сметка за 1979 година.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 — Републички фонд за заеднички резерви — Скопје.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви за определување стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд, 011/2 број 4854 од 22. II. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Одлуката се објавува во „Службен весник на СРМ“.

011/2 бр. 43093/6
30 јануари 1980 година
Скопје

Претседател,
Мустафа Амитов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

68.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70) и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републичка СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегати-те, одржана на 25 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА****Член 1**

Се усвојува Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1980 година.

Член 2

Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 0601-109/1
25 декември 1979 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

**ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА**

За подобрувањето на целосната здравствена состојба и заштита на населението и постигнатите резултати, меѓу другото, се резултат на спроведувањето на донесената Програма за здравствена заштита на населението, Програмата за задолжителни видови на здравствена заштита, Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија и Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија.

Програмата за здравствена заштита на населението во СР Македонија за 1980 година е изготвена врз основа на републичките општоздравствени приоритетни проблеми и процеси. Во неа се вклопени основните интенции на глобалните правци на развојот на здравството во Републиката и поставките на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија.

На ист принцип и методологија преку самоуправно договарање — средбено планирање, секоја општина треба да изготви своја програма врз основа на своите специфичности, процеси, реализација и материјални можности.

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Од досегашните согледувања на демографските карактеристики, здравствената состојба на населението на СР Македонија, анализата во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на средината каде живее и работи човекот, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствените работни организации и нивната кадровска структура и друга опременост, економските можности на општествено-политичките заедници, како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, како приоритетни проблеми за решавање во 1980 година се следните:

— високата смртност и заболувањето на доенчињата и малите деца;

— неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението и акутните заразни заболувања;
 — хроничните дегенеративни заболувања (кардиоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот и др.);
 — професионалните заболувања, оштетувања и повреди;

— душевните и нервните заболувања;
 — здравствената просветеност и култура на населението;
 — крводарителството и
 — нерамномерниот развој на здравствената дејност, посебно на болничко-стационарната.

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА

Година	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Морталитет на доенчињата во ‰	75,5	67,5	66,6	65,1	60,7	60,1	54,1
Умрени доенчиња на 100 умрени лица	22,0	20,7	21,1	20,4	19,6	18,1	16,7

Од показателите се гледа дека смртноста на доенчињата во СР Македонија е сè уште доста висока во однос на другите републики во СФРЈ (54,1‰ во 1978 година), иако во последните години се чувствува постојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 100 умрени лица.

Продолжувањето на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема мера ќе придонесе за решавање на овој приоритетен проблем, како и со другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со активно учество во следните здравствени работни и други организации: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органи и организации.

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се карактеризира со релативно брз развој, што во основа ги решава повеќето од постоечките санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други проблеми, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разноврсни биолошки, хемиски и физички нокси кои штетно делуваат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наредната година преку одредени мерки по вид и обем, со што ќе придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба. Во спроведувањето на тие мерки ќе земат учество: здравствените домови и станици, хигиенско-епидемиолошките одделенија и другите дејности во медицинските центри, Републиката и општинските санитарни инспекции, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

Во нашата Република остануваат и понатаму приоритетни здравствени проблеми — акутните заразни заболувања, нивната раширеност, можноста на компликации, учество во смртноста, како и на поедини места нерешените хигиенско-епидемиолошки проблеми на средината во која живее и работи населението, за кое неминовно се наметнува доследното продолжување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предви-

дени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките предвидени со програмата за подобрувањето на санитарно-хигиенската состојба за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Републиката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија при медицинските центри, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, како и другите заинтересирани органи и организации.

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.)

Во структурата на морбидитетот, заболувањата на циркулаторниот систем во 1978 година го заземаат третото место, а како причини за смрт во 1978 година со 23,7% се на I-то место.

За решавање на овој приоритетен проблем неминовно се наложува потребата од посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања, а посебно насочување кон решавање проблемот на кардиоваскуларните заболувања, нивното спроведување, раното откривање и преземање на адекватни мерки.

Поради тоа, потребно е организирање на единици за ургентна медицина и интензивна нега на срцевите болни со адекватно стручно оспособување на здравствениот кадар, како и соодветна современа опрема.

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: медицинските центри, клиниките на Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

Карактеристично е за заболувањата од малигните неоплазми дека во последно време во нашата Република се забележува тенденција на покачување на бројот на заболелите и умрените од малигни неоплазми. За осетливиот пораст од малигни заболувања, од една страна, придонесува брзиот развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надворешната средина, зголемување бројот на канцерогените фактори, а од друга страна, продолжувањето должината на просечниот век на живеење на човекот.

Од показателите во амбулантно-поликлиничките и специјалистичките организации се забележува наголемување на заболувањата од малигни неоплазми. Истото зголемување се забележува и во болничко-стационарната дејност. Како причина за смрт малигните заболувања учествуваат со 10,9‰ во вкупниот морталитет.

Како мерка за решавање на овој проблем се наметнува потребата од донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболелите од малигни неоплазми од страна на здравст-

вените работни организации, со што ќе се овозможи целосен увид на овој проблем преку устроениот регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Овој проблем наметнува потреба од отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар и опремување со соодветна опрема за рано откривање и навремено лекување на малигните заболувања.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

Следејќи го движењето на дијабетесот во структурата на заболувањата и состојбите од година во година бележат перманентен пораст. Како причина за смрт дијабетот учествува со 1,4% во вкупниот морталитет.

Потребно е да се воведат републички регистар за болните од шеќерна болест и со законски прописи да се обврзат здравствените организации редовно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе придонесе за правилно програмирање и планирање во здравствените организации, како и увид во состојбата по обем и застапеност по поедини возрастни групи.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Републичкиот центар за дијабет кој е во составот на Клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот, здравствените организации во Републиката, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВАЊА И ПОВРЕДИ

Анализата на професионалните заболувања, оштетувања и повреди на работа укажува на важноста на проблемот и зазема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

Динамиката на развојот на индустриските капацитети во голема мера придонесоа со своите сложени технички и технолошки процеси и присуство на разни материји кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, посебно таму каде мерките за заштита при работа не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбидитетите, трауматогените фактори, како и преземање на рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: здравствените станици во работните организации, дејностите на медицината на трудот, медицинските центри и здравствените домови, Републичкиот завод за здравствена заштита и други работни организации заинтересирани за здравствена заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Нервните и душевните заболувања имаат тенденција на покачување во апсолутни бројки иако во 1978 година го заземаат третото место со 12,2% за разлика од 1976 година кога го заземаа второто место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата.

Постојаното зголемување на овие заболувања кои претставуваат медицинско-социјален и економски проблем, во наредниот период наложува преземање на соодветни мерки со цел за намалување на бројот на овие заболувања.

Во спроведување на мерките ќе земат учество: Нервната клиника при Медицинскиот факултет, специјалните душевни болници, нервните одделе-

нија во медицинските центри и здравствени домови, како и лекарите во диспанзерите и здравствените станици.

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Непосредно влијание на приоритетните здравствени проблеми имаат: здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики и обичаите кои постојат кај дел од населението.

Постојаната програмирана здравствено-воспитна активност од сите профили на здравствени работници и здравствени работни организации, главно ќе придонесе за подигање на здравствената просветеност и култура кај населението и измена на лошите навики и обичаи.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде насочена, пред сè, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст, општествено-политичките заедници, училиштата и другите органи и организации заинтересирани за оваа дејност.

КРВОДАРИТЕЛСТВО

Еден од приоритетните проблеми во здравствената заштита и во 1980 година е недостигот од крв и крвни продукти што е резултат од зголемени потреби поради зголемувањето на хируршките интервенции, повредите на работа и војна работа, сообраќајните несреќи и другите медицински интервенции. Ваквата состојба наложува да се спроведат следните мерки:

— донесување програма за потребни количини на крв и крвни деривати, како и обезбедување доволен број на дарители на крв за околу 3% од населението;

— оспособување и специјализирање на здравствениот кадар за работа на оваа дејност;

— доопремување на организационите единици за трансфузиологија;

— постојано следење на развојот на медицинските гранки, посебно хируршките, кои имаат потреба од крв во примената на терапијата;

— програмирана и организирана информативна дејност со цел активирање на населението за учество во крводарителството.

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Со оглед на тоа дека во нашата Република до денес не е извршено самоуправни договарање за регионална поставеност на здравството и здравственото осигурување, здравствената дејност е организирана и се обезбедува главно преку здравствените организации во општините.

Мрежата на здравствените организации и единици се карактеризира со нерамномерна развиеност и нерамномерно обезбедување на здравствениот кадар, особено на поедини профили.

Бројот на лекарите од општа практика, иако бележи зголемување, сè уште е недоволен и нерамномерно распореден по одделни општини, а посебно тој недостиг се чувствува во неразвиените општини и селските населби.

Здравствената заштита на претшколските деца, како задолжителен вид на здравствена заштита која се врши во претшколските диспанзери, иако има извесно зголемување на бројот на организационите единици, сè уште тие не се комплетни со кадар и опрема, а во некои нема ни советувашишта.

Здравствената заштита на работниците, иако се подобрува, сепак е посебно организирана само во 14 општини, од кои голем број организациони единици се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекар-специјалисти од оваа гранка има вкупно 32, од кои 22 во Скопје, два во Куманово, Титов Велес и Битола.

Здравствената заштита се обезбедува од 404 стоматолози во 1978 година, што е за 111 стоматолози повеќе од 1974 година. Но и покрај зголемувањето, истите не се рамномерно распоредени во одделни општини.

Болничко-стационарната дејност се обезбедува во болнички одделенија при медицинските центри, клиниките и институтите на Медицинскиот факултет, Општата болница — Скопје, специјалистичките болници, заводите, природните лекувалишта и вонболничките стационари. Се бележи зголемување на бројот на организационите единици и бројот на болничките кревети, но нивната дистрибуција по видови и намена е различна. Зголемувањето на бројот на болничките постели за рехабилитација и невропсихијатрија се цени како позитивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето на бројот на болните од овој вид на заболување. Меѓутоа, сè уште големиот број на болнички постели на белодробната туберкулоза наложува пренаменување за други болести.

Распоредот на болнички постели, гледано по општини, е неповолен, што негативно се одразува на побрзиот и поскладниот развој на болничката дејност и на економичноста на работата. Постои нерамномерност на бројот на лекари во однос на распореденост по општини, како и во однос меѓу лекари-специјалисти и лекари од општа практика. Сè повеќе расте бројот на учеството на лекарите-специјалисти што доведува до концентрирање на лекарите во поголемите градови.

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА:

- намалување на заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца;
- подобрување на здравствената заштита на мајките, доенчињата и малите деца;
- подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ;
- подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди;
- откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни заболувања;
- намалување на хронично-дегенеративните заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нервните и душевните заболувања, дијабетесот и др);
- регистрирање и намалување на професионалните заболувања и оштетувања;
- унапредување на крводарителството и обезбедување доволни количини крв и крвни деривати;
- зголемување и унапредување на активниот метод на лекување;
- рамномерен регионален развој на здравството;
- рехабилитација на професионалните и други заболувања и оштетување на здравјето;
- спроведување на методата за активно лекување и нега на болен во домашни услови;
- засилување на здравствената заштита за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места;
- борба против сообраќајниот трауматизам;
- кадровско зајакнување на патронажната служба и
- здравствено просветување.

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, како и следењето развитокот на здравствената состојба на децата и мла-

дината, да се спроведуваат мерките предвидени со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца:

— да се вршат систематски прегледи на забите и санирање на заболувањата;

— преглед, лекување и рехабилитација на заболениите деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и други помагала;

— организирање на советувањата и диспанзери во недоволно развиените подрачја;

— за подобрување на здравствената заштита на бремените жени и мајките да се спроведуваат мерките од Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— за подобрување на епидемиолошката состојба и намалувањето на заболувањата на заразните болести да се спроведуваат мерките од Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската состојба и мерките предвидени со Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— за подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди да се отворат амбуланти и диспанзери согласно просторните кадровските и материјалните можности;

— спроведување на превентивната работа за рано откривање на хроничните заболувања;

— лекување, контрола и рехабилитација на хроничните заболувања;

— патронажни посети на болните за поодделни хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно лекување;

— евиденција и редовно пријавување на болестите кои подлежат на пријавување;

— отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри;

— регистрирање на професионалните заболувања и оштетувања на здравјето на вработените;

— интензивно проучување на здравствената состојба на вработените, условите за работа и заштитата на работа;

— отворање на диспанзери по медицина на трудот во поголемите работни организации и правилно функционирање на постојните;

— проучување на причините за апсентизмот и трауматизмот;

— откривање, лекување и рехабилитација на повредените и заболениите од професионални и други заболувања;

— унапредување на крводарителството преку спроведување на Програмата за крводарителството;

— зголемување бројот на медицинските единици, особено во недоволно развиените подрачја, интензивирање на амбулантно-поликлинички и диспанзерски метод на работа;

— со регионализација да се изврши рамномерен развој на здравството, особено на болничко-стационарните установи;

— спроведување на методата за лекување и нега на болен во домашни услови со обезбедување на потребен стручен надзор;

— за намалување на последиците од сообраќајниот трауматизам да се организираат и опремуваат здравствени станици во населените места во непосредна близина на поголемите сообраќајни патишта кои ќе служат за давање здравствена заштита и на повредените во сообраќајните несреќи;

— зголемување или одржување на исто ниво на медицинскиот кадар во здравствените работни организации за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места и

— перманентно да се спроведува здравствено воспитување на населението преку програмско-воспитна работа во разни форми со користење на методи и нагледни здравствено-воспитни средства.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

69.

Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, на седницата одржана на 26. XII. 1979 година, врз основа на член 14 алинеја 5 од Законот за самоуправни интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 43/78) и член 23 т. 5 од Статутот на Заедницата на културата на општината Битола, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

Член 1

Во член 2 од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од ОСИЗ на културата — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 16/79 и „Службен гласник на општината Битола“, бр. 6/79) и Одлуката на Собранието на ОСИЗ на културата, бр. 02-229/11 од 5. 6. 1979 година во точка 1 наместо износот 0,24%, да стои износот 0,39%, на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „и за Републиката самоуправни интересна заедница на културата, по стапка од 0,31%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-484/3-79

26 декември 1979 година

Битола

Потпретседател,
Јован Кочанковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ГОСТИВАР

70.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправни интереси заедници, член 46 алинеја 10 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита, член 19 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гостивар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 20 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

Член 1

Стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Гостивар за 1980 година се утврдуваат и тоа:

1. придонес од доходот од стопанството, по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,20%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од нестопански дејности, по стапка од 1%.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општината Гостивар, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/77 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 0101-71

20 ноември 1979 година

Гостивар

Претседател,
Мирко Лефкоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР

71.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интереси заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 24 став 3 од Статутот на ОСИЗ за основно образование и воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите што ќе се пресметуваат и уплатуваат за финансирање на дејностите на предучилишното и основното воспитание и образование на општината Демир Хисар за 1980 година се утврдуваат како што следува:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 5,50%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3,50% и
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 5%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-109/1

26 декември 1979 година

Демир Хисар

Претседател,
Бошко Костовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — КРУШЕВО

72.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интереси заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 10 и 20 од Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за образование и наука и член 25 од Статутот на ОСИЗ за образование и наука — Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 10. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — КРУШЕВО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 1980 година.

Член 2

Средствата за финансирање на дејностите за кои Заедницата е основана ќе се обезбедуваат од следните извори и по следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос (стопанство и нестопанство), по стапка од 5,10%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 5%;
3. придонес од личен доход од занаетчиска дејност, по стапка од 5% и
4. придонес од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 5%.

Член 3

Средствата што се формираат согласно член 2 на оваа одлука се наменети за финансирање на задолжителното основно образование и воспитание, додека средства за финансирање на предучилишното воспитание и образование, другите форми на основно образование и другите дејности ќе се обезбедуваат по други основи.

Член 4

Основица за пресметување на придонесот од член 2 точка 2, 3 и 4 е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува со важност од 1. I. 1980 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите за 1979 година, бр. 02-259/1 од 28. XII. 1978 година.

Член 7

По еден примерок од Одлуката се доставува до сите членки на ОСИЗ за образование и наука — Крушево, до Службата на општественото книговодство и до Општинската управа за приходи.

Бр. 02-244/1

10 декември 1979 година

Крушево

Претседател,
Илија Дамчески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КИЧЕВО

73.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита и член 14 точка 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Кичево, на седницата одржана на 16. I. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат следните стапки на придонеси за финансирање на социјалната заштита во општината Кичево за 1980 година:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,76%;
3. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,45%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 2

Обврзници на придонесот по оваа одлука се: 1. под точка 1 од член 1 — ОЗТ и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во облас-

та од 01 до 11 од Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77);

2. под точка 3 од член 1 обврзници на придонесот се работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од точка 1 на овој член, односно од член 86 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78);

3. под точка 2, 4 и 5 обврзници на придонесот се работниците што вршат стопанска и нестопанска дејност.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот на обврзници се:

1. под точка 1 од член 2, остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски освен данокот на доход;
2. под точка 2 од член 2, сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните;
3. под точка 3 од член 2, основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците.

Член 4

Во поглед на пресметувањето, утврдувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата на придонесот, однесувањето, ослободувањето и отпи-сот на придонесот за социјална заштита врз основа на оваа одлука ќе се применуваат важечките прописи.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 5/1

16 јануари 1980 година

Кичево

Претседател,
Милосав Дукоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

74.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1980 година се плаќаат и тоа:

- 1) за учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец, во износ од 80 динари за целосна здравствена заштита;
- 2) за ученици односно студенти — странски државјани кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку

со меѓународна спогодба не е определено поинаку, во износ од 280 динари за целосна здравствена заштита;

3) за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 60 динари за целосна здравствена заштита;

4) за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет, во износ од 170 динари;

5) за членовите на семејството на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ од 140 динари по член;

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување, во износ од 115 динари за целосна здравствена заштита;

7) за лица припадници на територијалните единици — припадници на цивилната заштита за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана, во износ од 60 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8) за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 80 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заедницата за вработување, во износ од 200 динари за целосна здравствена заштита;

10) за лица кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 70 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11) за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита, во износ од 50 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

12) за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд, во износ од 280 динари за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25% приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
— 75% приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и Винаца.

Член 3

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита;
— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците, на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Општинската заедница.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-12/8
27 декември 1979 година
Штип

Претседател,
Гаврил Дракалеки, с. р.

75.

Врз основа на член 32 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 година возраст, 1680 динари;
— за лица над 1 година возраст, 2280 динари.

Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип се исплатува според Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповољно за него.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството им припаѓа надоместок на посмртна помош во висина на еднократен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртната помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 4

Ако закопот на осигуреното лице го изврши работна или друга организација на истата ѝ припаѓа надоместок на трошоците за закоп во висина предвидена во членот 1 на оваа одлука.

Член 5

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, број 04-6/2 од 28 декември 1978 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-12/12

27 декември 1979 година
Штип
Претседател,
Гаврил Дракалеки, с. р.

76.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

На осигурениците кои здравствено се осигурени по закон и самоуправните општи акти на За-

единицата им припаѓа право на помош за спрема на секое новородено дете и тоа:

- 1) на осигуреник — жена;
- 2) на осигуреник — маж, за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
- 3) на осигуреник, за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

- 1) за дете родено во рок од 340 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право;
- 2) за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска одлука;
- 3) за усвоено дете на возраст до 6 месеци живот ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

II

Висината на помошта за спрема на секое новородено дете изнесува 450 динари.

III

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете, број 04-6/4 од 28 декември 1978 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-12/11

27 декември 1979 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

77.

Врз основа на член 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на основната заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- 120 динари, на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија;
- 285 динари, ако се упатува во други републики односно покраини.

За децата до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина од 50% од износот, определен во претходниот став.

III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа односно во висина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, број 04-6/3 од 28 декември 1978 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-12/10

27 декември 1979 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

78.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 став 1 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на двата собора, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1980 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 9,12% од катастарскиот доход.

2. Паушалниот придонес за здравствено осигурување за лицата од точка 1 се определува во висина од 663 динари по домаќинство.

II

Средства што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

- 7%, приход на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
- 93%, приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница.

III

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 04-12/7

27 декември 1979 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

Опасен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 32 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 25 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ на физичката култура — Охрид, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Охрид, со ЦО.

Основна дејност: 140234 — СИЗ на физичката култура.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Имиња на лицата овластени за застапување: Александар Радиќ, секретар, без ограничување, и Живко Живковиќ, претседател на ИО, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 32/1979 година. (382)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 51 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 40 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за вработување — Прилеп, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница за вработување — Прилеп, со ц. о.

Основна дејност: 140236 — СИЗ во областа на вработувањето.

Заедницата за вработување во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата за вработување одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Илија Цветановски, секретар на Заедницата за вработување, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/1979 година. (383)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 29 од 26. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 22 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп со ЦО

Основна дејност: 140235.

Општинската самоуправна интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските во правниот промет со трети лица Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Јово Ношпаловски, секретар на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, без ограничување. Обемот на овластувањето и одговорноста се утврдени со Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 29/1979 година. (384)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 39 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 29 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Ресен, со следните податоци:

Основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Ресен, со ЦО

Основна дејност: 140234 — СИЗ за физичка култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Гричаровски Димитар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 39/1979 година. (385)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 34 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 27 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Струга со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Струга, ЦО

Основна дејност: 140238 — СИЗ за старосно осигурување на земјоделците. Заради обезбедување на својата социјална сигурност (за задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси од страна на старосното осигурување), земјоделците задолжително се осигуруваат според Законот за старосно осигурување на земјоделците заедно со работните луѓе и граѓаните во месните заедници, работници на организациите на здружениот труд кои се занимаваат со откуп и преработка на земјоделски производи.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата со самоуправната спогодба за основање на Заедницата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Ристе Стефановски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 34/1979 год. (387)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2413/78 од 22. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1518-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница

за социјална заштита, со целосна одговорност, Гевелија, ул. „7 Ноември“ бб, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 29. IV. 1974 година, од 42 основачи.

Основни дејности: 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на детската и социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димитар Танев, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2413/78 од 22. X. 1979 година. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 71 од 23. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1521-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини — Гостивар, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини — Гостивар е основана со Самоуправната спогодба бр. 08-56 од 12. II. 1975 година од 78 основачи. Основна дејност: 140219 — СИЗ во други дејности на материјалното производство.

ОСИЗ за управување и користење на пасишта и утрини — Гостивар во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ за управување и користење на пасишта и утрини — Гостивар одговара со сите свои средства.

ОСИЗ за управување и користење на пасишта и утрини — Гостивар ја застапува Василевски Василие, дипл. инж. агроном, секретар на Заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 71/1979 година. (392)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 171 од 23. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1522-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, со целосна одговорност — Дебар со следните податоци:

Основни дејности: 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Осман Машули, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171/1979 година. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 90 од 22. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1517-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини, со целосна одговорност — Куманово, ул. „Братство единство“ бб, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 07-11223/1 од 6. XI. 1979 година.

Основни дејности: 140219 — самоуправна интересна заедница во областа на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Цаневски Новко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 90/1979 година. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 25 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1508-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, со следните податоци:

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-469/2 од 106 основачи.

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на здравството и здравственото осигурување.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Јовевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 57/1979 година. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 179 од 19. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1514-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура, со целосна одговорност, Кичево, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 6, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 101 од 28. VI. 1979 година, од 55 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправна интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Слободан Бајрактаровиќ, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 179/1979 година. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 122 од 18. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1512-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кичево, со целосна одговорност, Кичево, ул. „11 Септември“ бб, со следните податоци: Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-1/1 од 9. X. 1975 година.

Основни дејности: 140221 — самоуправна интересна заедница на станувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Веле Калчиноски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 122/1979 година. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 176 од 19. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1513-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на физичката култура, Ц. О., Македонски Брод.

Заедницата на физичката култура е основана со Самоуправната спогодба од 28. III. 1975 година. Заедницата е основана од 22 основачи.

Основни дејности: 140234 — заедница во областа на физичката култура.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за свој сметка, во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Радивој Сојаноски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 176/1979 год. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1163 од 3. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1529-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за електро-дистрибуција, со целосна одговорност, Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 5, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана од 20 основачи.

Основни дејности: 140211 — самоуправна интересна заедница во областа на енергетиката.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Блажо Бучков, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1163/1979 година. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 26 од 24. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1373-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бб, со следните податоци:

Републичката самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 0101-1718 од 29. XII. 1978 година од 42 основачи.

Основни дејности: 140236 — самоуправна интересна заедница во областа на вработувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Живко Тодоровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 26 од 24. V. 1979 год. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 21 од 3. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1528-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 14 со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 07-5393 од 28. II. 1974 година.

Основни дејности: 140235 — СИЗ во областа на детската и социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Џевдет Мустафа, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 21/1979 година. (401)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за VIII одделение на име Каролина Талеска, ул. „Лазо Филиповски“ бр. 72, Прилеп. (2831)

Свидетелство за IV година на име Благоја Јованоски, ул. „М. Ацев“ бр. 69, Прилеп. (2832)

Свидетелство на име Лидија Атанасовска, ул. „М. Пијаде“ бр. 162, Прилеп. (2833)

Свидетелство на име Ариф Велиоски, ул. „Даб Завој“ бр. 106, Прилеп. (2834)

Здравствена легитимација на име Целав Сатки Мезири, с. Теарце, Тетово. (2835)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Лирија“, с. Жеровјане, Тетово на име Алији Мухарем, с. Седларце, Тетово. (2836)

Свидетелство, издадено од Основното училиште „Братство“ на име Николовски Живко, с. Чelopeк, Тетово. (2837)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“ с. Желино, на име Зурнијат Ислами, с. Желино, Тетово. (2838)

Здравствена легитимација на име Љупчо Симоски, ул. „Илинденска“ бр. 64/5, Тетово. (2839)

Работна книшка на име Ислам Идризи, ул. „Цетињска“ бр. 125, Тетово. (2840)

Здравствена легитимација на име Чабрие Незировиќ, ул. „101“ бр. 1, Тетово. (2841)

Здравствена легитимација на име Бафије Незири, ул. „101“ бр. 1, Тетово. (2842)

Свидетелство за III клас на име Милаим Зибери, с. Доброште, Тетово. (2843)

Работна книшка на име Медина Муриќ, ул. „Г. Чаршија“ бр. 3, Тетово. (2844)

Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на име Цемал Зекири, с. Слатино, Тетово. (2845)

Диплома на име Невзат Зекири, ул. „Штипска“ бр. 29, Тетово. (2846)

Диплома на име Алија Мифтари, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 150, Тетово. (2847)

Свидетелство на име Мидаим Асани, с. Камењане, Тетово. (2848)

Свидетелство и диплома на име Руфат Далипи, ул. „Драге Тодороски“ бр. 36, Гостивар. (2849)

Свидетелство за I разред на име Екрем Чизмегич, Гостивар. (2850)

Свидетелство за III и IV клас на име Вехат Илџази, с. Градец, Гостивар. (2851)

Свидетелство за VIII одделение на име Марина Ристова, с. Липец, Кочани. (2852)

Воена книшка, издадена во Вршац на име Димитрие Аврамовски, Скопје. (2853)

Свидетелство за VII одделение, издадено во Полска на име Васил Кајмаками, Скопје. (2854)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Вацит Сејдини, Куманово. (2855)

Свидетелства за I и II година на име Лепа Василева, ул. „Г. Гаковик“ бр. 34, Куманово. (2856)

Здравствена легитимација на име Фетмир Селмани, с. Ваксинце, Куманово. (2857)

Свидетелство за VI одделение на име Сабит Јакупи, с. Добридол, Гостивар. (2858)

Лична карта бр. 25988 на име Кирил Јонзоски, ул. „Пецо Спиркоски“ бр. 1, Прилеп. (2861)

Лична карта на име Павле Тодески, с. М. Коњари, Прилеп. (2862)

Свидетелство за II клас на име Златко Гошески, ул. „Борка Лопачот“ бр. 3-6, Прилеп. (2863)

Воена книшка, издадена од Пула на име Рамадани Казие, Скопје. (2864)

Здравствена легитимација на име Андрија Мицев, с. Татамир, Кратово. (2865)

Свидетелство за III клас на име Реџеп Абдурамани, с. Требош, Тетово. (2866)

Диплома за средно трговско училиште на име Реџеп Абдураман, с. Требош, Тетово. (2867)

Извод на име Реџеп Абдураман, с. Требош, Тетово. (2868)

Здравствена легитимација на име Идавер Шакири, ул. „Пр. Пчински“ бб, Тетово. (2869)

Работна книшка на име Халид Исмаил, с. Добриште, Тетово. (2870)

Свидетелство на име Раиф Бајрами, Ново Село бр. 2-в, Тетово. (2871)

Свидетелство на име Мухамет Абази, с. М. Речица, Тетово. (2872)

Здравствена легитимација на име Санда Тодороска, ул. „121“ бр. 11, Тетово. (2873)

Работна книшка бр. 14299 на име Љуба Јакимоска, ул. „Илинденска“ бр. 39/4, Тетово. (2874)

Воена книшка на име Реџеп Мусли, ул. „Вардарска“ бр. 48, Тетово. (2875)

Свидетелство за основно училиште, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“, с. Желино на име Самет Фетахи, с. Палатица, Тетово. (2876)

Земјоделска здравствена легитимација на име Даут Даути, с. Порој, Тетово. (2877)

Здравствена легитимација на име Ерфем Бакија, с. Саракино, Тетово. (2878)

Диплома на име Такимет Шехати, ул. „Г. Петров“ бр. 37, Тетово. (2879)

Возачка дозвола, издадена од ОВР Гостивар на име Ѓорѓиевски Бранко, с. Церово, Гостивар. (2880)

Возачка дозвола на име Илинка Блажеска, Гостивар. (2881)

Работна книшка издадена од Скопје на име Самија Мурсели, Скопје. (2883)

Свидетелства за III и IV година и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Камура Ганиу, с. Опае, Куманово. (2884)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „11 Октомври“ во Скопје на име Лела Ѓошевска, Скопје. (2885)

Диплома издадена од Центарот за стручно оспособување кадри за АОП ЗИР — Загреб на име Златко Лазаревски, Скопје. (2886)

Лична карта бр. 92244 на име Љубица Попоска, ул. „Егејска“ бр. 101, Прилеп. (2887)

Девизна книшка, издадена од Стопанска банка на име Кирил Конески, ул. „К. Јосифоски“ бр. 91, Прилеп. (2888)

Свидетелство за III година на име Томо Узуноски, ул. „Селечка“ бр. 4, Прилеп. (2889)

Свидетелства од I, II, III и IV година и свидетелство за дипломски испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Сабри Исеини, ул. Карл Маркс“ бр. 128, Куманово. (3080)

Свидетелство за основно училиште издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“, с. Желино на име Баџари Сабедин, с. Желино, Тетово. (3081)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ во Гостивар на име Тримчески Зоран, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 31, Гостивар. (3082)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Мартин Илиески, ул. „Никола Тесла“ бр. 69, Гостивар. (3083)

Работна книшка, издадена од Куманово на име Јаневски Благоја, с. Винце, Куманово. (3084)

Воена книшка, издадена во Загреб на име Хрвоје Ловриќ, Загреб. (3085)

Свидетелство на име Бранислав Зафировски, ул. „Т. Димков“ бр. 31, Куманово. (3087)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зебибе Неџири, с. Шемшево, Тетово. (3088)

Свидетелство за IV одделение на име Ариф Несими, с. Требош, Тетово. (3089)

Здравствена легитимација на име Исен Сејдиџи, с. Речица, Тетово. (3089)

Свидетелство и диплома на име Љутфи Билал, с. Доброште, Тетово. (3090)

Здравствена легитимација на име Магбулет Реџеџи, с. Теарце, Тетово. (3091)

Воена книшка, издадена од ЈНА Скопје на име Богданоски Настев Бранко, с. Здуње, Македонски Брод. (3092)

Воена книшка на име Веселин Војновски, с. Слатино, Тетово. (3093)

Здравствена легитимација на име Суклус Арифџи, ул. „Корушка“ бр. 3, Тетово. (3094)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓемиле Нухи, с. Боговиње, Тетово. (3095)

Свидетелства за I, II и III клас и диплома на име Мусаниф Саити, Тетово. (3096)

Свидетелство за IV одделение на име Будимка Ѓорѓеска, с. Куново, Гостивар. (3097)

Лична карта на име Ристо Наумоски, ул. „М. Ч. Филипоски“ бр. 17/5, Гостивар. (3098)

Свидетелство за VIII одделение на име Мара Николоска, с. Селце, Прилеп. (3099)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Ршаникоски, с. Тројкрсти, Прилеп. (3100)

Работна книшка на име Азиз Сељими, с. Вештица, Куманово. (3101)

Индекс бр. 964/75 на име Доста Бурлиоска, ул. „М. Ацев“ бр. 65, Битола. (3102)

Пасош на име Невруз Зулали, с. Рудалишта, Струга. (3103)

Воена книшка на име Томе Кочовски, с. Вевчани, Струга. (3104)

Воена книшка, издадена од Титов Велес на име Ѓеорѓиевски Темелко, ул. „М. Ацев“ бр. 43, Титов Велес. (3105)

Свидетелство за IV одделение на име Назим Халили, с. Бозовце, Тетово. (3106)

Здравствена легитимација на име Ратко Стојановски, с. Брвеница, Тетово. (3107)

Здравствена легитимација на име Хусније Сељими, с. Одри, Тетово. (3108)

Воена книшка на име Сабедин Зејнулахи, с. Каменјане, Тетово. (3109)

Диплома на име Ејуп Махмути, ул. „Штипска“ бр. 70, Тетово. (3110)

Диплома на име Сатки Медими, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 170, Тетово. (3111)

Свидетелство за IV година и диплома за матурски испит на име Сузана Палоши, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 91, Тетово. (3112)

Здравствена легитимација на име Надежда Грујовска, с. Брвеница, Тетово. (3113)

Диплома на име Ремзи Адеми, с. Каменјане, Тетово. (3114)

Свидетелство за VIII одделение на име Нада Тушевска, Берово. (3115)

Работна книшка, Рег. бр. 6018, серија бр. 479786, издадена од Собранието на општина Ресен на име Демирша Мето Назе, Ресен. (3116)

Сообраќајна книшка за трактор, број на мотор 1046495 на име Вејсели Авзи, с. Желино, Тетово. (3117)

КОНКУРСИ

Заедничката комисија за работни односи при Работната заедница за заеднички работи на Работната организација за промет на големо и мало, откуп и посредување „ТРГОКООП“ од Скопје

распишува КОНКУРС

за прием на работници:

1. секретар на РЗ за заеднички работи на РО „Тргокооп“ — Скопје,
2. шеф на сметководство на РЗ за заеднички работи на РО „Тргокооп“ — Скопје и
3. книговодител — контер на РЗ за заеднички работи на РО „Тргокооп“ — Скопје.

Услови:

Под точка 1 висока или виша стручна подготовка од правна насока и 5 години работно искуство во вршење работи и работни задачи во правна струка.

Под точка 2, средно економско училиште и 4 години работно искуство во сметководство.

Под точка 3, средно економско училиште и 3 години работно искуство во сметководство.

Кандидатите се примаат на неодредено работно време.

Со пријавата да се достави доказ за стручната подготовка и работното искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Некомплетните молби и молбите примени по рокот, Комисијата нема да ги зема во разгледување.

Молбите се доставуваат на адреса: РО „Трго-кооп“ за Комисијата за работни односи — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бб п. фах 186. (106)

Врз основа на член 46 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружен труд и член 80 од Статутот на Центарот за обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски — Лавски“ — Прилеп, Собирот на работниците во проширен состав

распишува
КОНКУРС

за избор на индивидуален работоводен орган — директор на Центарот за обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски — Лавски“ — Прилеп

I.

За директор на Центарот за обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски — Лавски“ — Прилеп, може да конкурира кандидат кој ги исполнува општите услови утврдени со Уставот, Законот за здружен труд, Законот за работни односи, Законот за народна одбрана, Законот за средното образование и да ги исполнува следните посебни услови:

- да има завршено факултет или виша школа за наставен кадар;
- да има морално-политички квалитети;
- да има организаторски способности за дејноста на Центарот;
- да има работно искуство на полето на обуката за одбрана и заштита најмалку 3 години;
- да не е под истрага и осудуван за кривични дела.

II.

Кандидатот при конкурирањето да достави молба таксирана со таксени марки согласно Законот за таксите и потребни документи за барањите услови по конкурсот.

Кандидатот молбата со барањите документи ја доставува до Конкурсната комисија за избор на директор на Центарот за обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски — Лавски“ — Прилеп.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“. (107)

СОДРЖИНА

Страна

14. Одлука за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација — Скопје за 1980 година 49
15. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 85/79 од 27 декември 1979 година 49
16. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 127/79 од 19 декември 1979 година 51
- Републички фонд за заеднички резерви**
17. Одлука за определување стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд 52

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

68. Одлука за усвојување на Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1980 година — — — 52
- Програма за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1980 година 52
- БИТОЛА**

69. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Битола 56
- ГОСТИВАР**

70. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општината Гостивар — — — — — 56
- ДЕМИР ХИСАР**

71. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на предучилишното и основното воспитание и образование на општината Демир Хисар за 1980 година — — — — — 56
- КРУШЕВО**

72. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 1980 година — — — 56
- КИЧЕВО**

73. Одлука за утврдување стапките на придонесите на работните луѓе и граѓаните за финансирање на социјалната заштита за 1980 година — — — — — 57
- ШТИП**

74. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за 1980 година — — — — — 57
75. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица 58
76. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — 58
77. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — — 59
78. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општина Винаца за 1980 година — — — — — 59